

1623.

Врз основа на член 190 став 4 точка а од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 95/05, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011 и 13/2013) и врз основа на член 38 став 4 од Законот за инвестициски фондови („Службен весник на Република Македонија“ број 12/2009, бр. 67/2010 и бр. 24/2011), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија, на седницата одржана на ден 8.5.2013 година, донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА КРИТЕРИУМОТ ЗА РАНГИРАЊЕ НА СУБДЕПОЗИТАРНА БАНКА НА ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНД

Член 1

Во Правилникот за критериумот за рангирање на субдепозитарна банка на инвестициски фонд („Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/2010 и бр. 147/2011) во член 3 во ставот 2 бројот „60“ се менува со бројот „180“.

Член 2

Овој Правилник е од времен карактер и е со важност од 90 дена.

Член 3

Овој Правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 01-856/1 8 мај 2013 година Скопје	Комисија за хартии од вредност на Република Македонија Претседател м-р Елизабета Чингаровска , с.р.
---	---

1624.

Врз основа на член 153 став 4, член 167 став 1 под а) и член 190, од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011 и 13/2013), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија на седницата одржана на 8.5.2013 година, донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИН И ВРЕМЕ НА ЗАПИШУВАЊЕ И БРИШЕЊЕ НА АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО, СОДРЖИНА И НАЧИН НА ВОДЕЊЕ, АЖУРИРАЊЕ НА ПОДАТОЦИТЕ И ПРИСТАП НА ЈАВНОСТА ДО РЕГИСТАРОТ НА АКЦИОНЕРСКИ ДРУШТВА СО ПОСЕБНИ ОБВРСКИ ЗА ИЗВЕСТУВАЊЕ („СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“ БР. 6/2007 И 31/2011)

Член 1

Во член 2 од Правилникот за начин и време на запишување и бришење на акционерско друштво, содржина и начин на водење, ажурирање на податоците и пристап на јавноста до Регистарот на акционерски друштва

со посебни обврски за известување (во натамошниот текст: Правилник), зборовите: „или се котирали на берза“, се бришат, а се додаваат зборовите: „освен друштвата котирали на берза.“.

Член 2

Во член 10 став 2 од Правилникот, по третата алинеја се додава нова алинеја, која гласи:

„- известување од овластена берза дека хартиите од вредност на одредено акционерско друштво помеѓу периодите наведени во став 1 на овој член, се примени на котација на официјален пазар односно се исклучени од котација на официјален пазар;“.

Член 3

Во член 10 став 2 од Правилникот, по последната алинеја се додава нова алинеја, која гласи:

„- барање на акционерско друштво со приложена потврда од овластена берза за прием на котација односно исклучување од котација на официјален пазар.“

Член 4

По член 12 од Правилникот, се додава нов член 12а кој гласи:

Член 12-а

„Комисијата донесува решение за запишување односно бришење на акционерско друштво од Регистарот откако ќе утврди дека се исполнети условите за негово запишување односно бришење од Регистарот.“

Член 5

Во член 13 од Правилникот, на крајот од реченицата по зборот „Комисијата“, се додаваат зборовите: „и му го доставува решението за запишување на акционерското друштво во Регистарот“.

Член 6

Во член 13-а од Правилникот, по бројот 3 се додава „и алинеја 4,, а по зборот „депозитар“ се става записка и се додаваат зборовите „односно овластената берза“.

Член 7

Во член 14 од Правилникот, на крајот од реченицата по зборот „Комисијата“ се додаваат зборовите: „и му го доставува решението за бришење на акционерското друштво во Регистарот“.

Член 8

Овој Правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 03-857/1
8 мај 2013 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р **Елизабета Чингаровска**, с.р.